

..... % Стапка од договорот / Rate in agreement  
 Ослободување / Exemption

**1 ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДИВИДЕНДА / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF DIVIDEND**

Назив / Registered name			
Правно лице или друго лице / Legal or another person	Адреса на седиште / Registered office	Телефон / Phone	
	Место на ефективно управување / Place of effective management	Телефон / Phone	
Резидентна држава на примателот / Resident state of the recipient		REPUBLIC OF SERBIA	
Даночен идентификационен број во Р.Македонија / Tax identification number in R. Macedonia			

**2 ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ДИВИДЕНДА / INFORMATION FOR THE PAYER OF DIVIDEND**

Назив и правна форма / Registered name and legal form			
Седиште / Headquarters		Телефон / Phone	
ЕДБ / TIN	Основен капитал / Nominal capital		

**3 ПОДАТОЦИ ЗА ДИВИДЕНДАТА ПРИМЕНА ОД ИСПЛАТУВАЧОТ / INFORMATION FOR DIVIDEND RECEIVED FROM THE PAYER**

Вид на удел / Type of share	Опис на приход / Description of the income		
<input type="checkbox"/> Акции / Shares	711218 - Revenues from dividends		
<input checked="" type="checkbox"/> Друг сопственички удел / Other ownership share	Учество кај исплатувачот / Participation as payer %	Износ на приход / Amount of income	Датум на плаќање / Date of payment

**4 ДРУГО / OTHER**

**5 ИЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER**

Под кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I declare

Примателот на дивиденда е стварен сопственик на дивидендата / Recipient of dividend is an actual owner of the dividend

Примателот на дивиденда е стварен корисник на дивидендата / Recipient of dividend is actual beneficiary of the dividend

Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete

Датум / Date: Skopje Место / Place: Потпис на правителствениот или полномошникот / Signature of manager or authorized person

**6 ПОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ДИВИДЕНДА / RECEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF DIVIDEND**

Потврдуваме дека лицето наведено во точка 1 е резидент на Република Србија  
во смисла на член ..... став ..... од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и Република Србија

We confirm that the person quoted in part 1 of this form is resident of Republic of Serbia  
in sense of Article ..... Paragraph ..... of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and Republic of Serbia

Датум / Date: Belgrade Место / Place: Потпис и печат / Signature and Stamp

**7 ПОДАТОЦИ ЗА ПОЛНОМОШНИКОТ / INFORMATION FOR THE AUTHORIZED PERSON**

Прилог овластување / Enclose Authorization

Име и презиме / Full name	MILOSH MACURA	Телефон / Phone
Адреса / Address	Krunska 33, 11000 Beograd, Republika Srbija	

**8 ПРИЛОЗИ / ENCLOSURE**

\* На барање на Управата за јавни приходи потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори / Other evidence for rights and benefits from the agreements should be submitted on request of the Public Revenue Office.

Управата за јавни приходи потврдува дека барањето е во согласност со член ..... став ..... од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и Република Србија

The Public Revenue Office confirms that the claim is according to Article ..... Paragraph ..... of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and Republic of Serbia

Датум / Date: Skopje Место / Place: Потпис и печат / Signature and Stamp